

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 14

Петок, 31 октомври 2014 год.

www.sgrumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Р.б	Стр.	Р.б	Стр.
417. Решение за давање согласност за отварање сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица	3	418. Решение за давање согласност за отварање сметка на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица.....	3

Совет на општина Струмица:

Р.б	Стр.	Р.б	Стр.
419. Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Струмица за 2014 година	3	423. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 – 2017	6
420. Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година	4	424. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7151/1, 8018/1 КО Струмица	7
421. Одлука за определување на с. Три Води за населено место без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување	5	425. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/4 КО Струмица	7
422. Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица ...	5	426. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5524 КО Струмица	8

- | | |
|---|--|
| <p>427. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6278 КО Струмица 9</p> <p>428. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7351/30 КО Струмица 9</p> <p>429. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1273/2 КО Водоча 10</p> <p>430. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5924/11 КО Струмица 11</p> <p>431. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 772 и 916 КО Баница 11</p> <p>432. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица 12</p> <p>433. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-2121 од 2011 год.) 13</p> <p>434. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089, 3090 и 3897 КО Куклиш ... 14</p> | <p>435. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-394 од 2011 год.) 14</p> <p>436. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (Уп.бр. 16-1571 од 2011 год.) 15</p> <p>437. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (Уп. бр. 16-761 од 2011год.) 16</p> <p>438. Програма за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2014/2015 година во зимски услови 16</p> <p>439. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година 22</p> <p>440. Програма за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица 23</p> <p>441. Заклучок за одложување на донесување на Одлука за определување локација за поставување на Спомен - обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал 24</p> |
|---|--|
-

417.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од “Законот за локална самоуправа” (“Сл. весник на РМ” бр.5/02), член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (“Сл.гласник на општина Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, точка 17 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење (“Сл.весник на РМ” бр.161/2009), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение**за давање на согласност за отварање на сметка СОУ „Јане Сандански“ Струмица**

1. На буџетскиот корисник СОУ “Јане Сандански” Струмица му се дава согласност за отварање на сметка на 785-донаторска сметка со РКБ 06858, раздел 76601, за грантот на Еразмус + програма.

2. Оваа Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”

Бр. 08-6828/2 Општина Струмица
09.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

418.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од “Законот за локална самоуправа” (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (“Сл.гласник на општина Струмица” бр.5/06), а во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, точка 17 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење (“Сл.весник на РМ”Бр.161/2009), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение**за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица**

1.На буџетскиот корисник СОУ “Димитар Влахов” Струмица му се дава согласност за отварање на сметка на 785-донаторска сметка со РКБ 06866, раздел 76601, согласно нивното барање врз

основа на договор број 03-459/6 од 05.08.2014 година.

2.Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”

Бр. 08-6007/2 Општина Струмица
28.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на сретствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на сретствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7502/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

419.

Врз основа на член 36 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009, 95/2010; 180/2011 и 171/2012) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2014 година и тоа:

Потпрограма Подставка		Буџет	Самофин. н.	Донации	Дотации	Кредити
ЈЕА	Воведување на припејд паркиралишта					
480190	Купувањена друга опрема	-2.500.000	0	0	0	0
489210	Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија	2.500.000	0	0	0	0
МВВ	Проекти за Цареви Кули					
482920	Изградба на други објекти	0	0	-721.432	0	0
Н20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ					
426990	Други оперативни расходи	0	0	721.432	0	0

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ и станува составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2014 година.

Бр 07-7502/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година

1. Се објавува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7503/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

420.

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за изменување на Одлуката за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2014 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2014 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/13 и 1/14), во член 9 став 1 бројот „77,5“ се заменува со бројот „76,8“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7503/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за определување с. Три Води за населено место без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување

1. Се објавува Одлуката за определување с. Три Води за населено место без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7504/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

421.

Врз основа на член 6 став 2 и 3 од Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 63/05, 92/07 и 123/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука
за определување на с. Три Води за населено место без јавно осветлување и ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување

Член 1

Пасивното населено место Три Води во Општина Струмица се определува за населено место во кое нема јавно осветлување.

Член 2

Граѓаните иматели на броила за мерење на електрична енергија од категоријата „домаќинство” и категоријата „останата потрошувачка” во населеното место Три Води, се ослободуваат од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр. 07-7504/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7505/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

422.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука
за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица

Член 1

Во член 21 став 1 од Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 21/10, 12/12, 28/12 и 21/13), бројот „250” се заменува со бројот „350”.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 07-7505/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017

1. Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7506/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

423.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука

за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во

Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017.

Член 2

Деталниот урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017, е со површина од 2,59 ха и со граничен опфат:

- Од југоисток со КП бр.107/3, КП бр.107/4, КП бр.107/5, КП бр.107/6, КП бр.107/7, КП бр.107/11, КП бр.107/12 и КП бр.107/13 за КО Струмица;
- Од североисток со регулација на речно корито на „Крива река“;
- Од северозапад со осовина на новопланирана ул. „Бр.4“;
- Од југозапад со осовина на постојна магистрала ул.„Климент Охридски“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017 е изработен од Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги „СТАН арт“ доо - Куманово, со техн. број 28.01-06/12 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Урбана единица 6, дел од Блок 8 во Струмица, општина Струмица, плански период 2012 - 2017, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7506/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.

7151/1, 8018/1 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7151/1, 8018/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7507/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

424.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7151/1, 8018/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, деловен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7151/1, 8018/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Јасмина Трајкова од Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр.7151/1, 8018/1 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа во зона со намена стопанство, но навлегува во

површина за заштитно зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија - со незапишани права (КП бр.7151/1) и Република Македонија – корисник ООЗТ водостопанство Струмички слив (КП бр.8018/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7507/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/4 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/4 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7508/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

425.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и

21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7669/4 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за неправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7669/4 КО Струмица, во сопственост на лицето Стојан Стојановски од Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр.7669/4 КО Струмица, според ДУП за блок бр. 25 и 26, се наоѓа во зона со намена зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7508/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.

5524 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5524 КО Струмица,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7509/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

426.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5524 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за неправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 5524 КО Струмица, во сопственост на лицето Зурапов Кемал од Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр. 5524 КО Струмица, според ДУП за стар блок бр. 8, се наоѓа во зона со намена домување, но наместо предвидените 2 куќи има изградено 3, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7509/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6278 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6278 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7510/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

427.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6278 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за

бесправниот објект, доградба на станбена зграда и дуќан, кој се наоѓа на КП бр. 6278 КО Струмица, во сопственост на лицето Мијалчо Ласков од Струмица.

Објектот, доградба на станбена зграда и деловен објект, на КП бр. 6278 КО Струмица, според ДУП за блок бр. 20, навлегува во површина со намена паркиралиште и тротоар, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7510/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7351/30 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7351/30 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7511/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

428.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште за КП бр.
7351/30 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, трафостаница ТС 10/0,4 кв, кој се наоѓа на КП бр. 7351/30 КО Струмица, во сопственост на ЕВН-КЕЦ Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр.7351/30 КО Струмица, според ДУП за блок бр.14, се наоѓа во зона со намена домување во станбени згради.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7511/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1273/2 КО Водоча

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1273/2 КО Водоча,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7512/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

429.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко – планска докумен-
тација за усогласување на намената на
градежно земјиште за КП бр. 1273/2 КО
Водоча

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, трафостаница ТС 10/0,4 кв, кој се наоѓа на КП бр. 1273/2 КО Водоча, во сопственост на ЕВН-КЕЦ Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр. 1273/2 КО Водоча, според УПВНМ Водоча, се наоѓа во зона со намена Е2 - комунална супраструктура, но зафаќа дел од сообраќајна инфраструктура.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7512/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1

алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5924/11 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5924/11 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7513/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

430.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5924/11 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, трафостаница ТС 10/0,4 кв, кој се наоѓа на КП бр. 5924/11 КО

Струмица, во сопственост на лицето ЕВН-КЕЦ Струмица.

Објектот, деловен објект на КП бр. 5924/11 КО Струмица, според ДУП за блок бр. 23, се наоѓа во зона со намена домување во станбени згради.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7513/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 772 и 916 КО Баница

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 772 и 916 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7514/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

431.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 772 и 916 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на КП бр. 772 и 916 КО Баница, во сопственост на Ѓорге Василев од с. Баница.

Според Општ Акт на с. Баница, објектот на КП бр. 772 и 916 КО Баница се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Ѓорге Василев (КП бр. 772) и Република Македонија (КП бр. 916).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7514/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7515/2
31.10.2014 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....

432.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6642/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 6642/1 КО Струмица, во сопственост на Марјан Босиљанов од Струмица.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 6642/1 КО Струмица се наоѓа на траса на проектирана сообраќајна инфраструктура, на земјиште сопственост на Марјан Босиљанов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7515/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-2121 од 2011 год.)

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-2121 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7516/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

433.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш
(УП бр. 16-2121 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3089 КО Куклиш, во сопственост на лицето Виолета Донева од с. Куклиш.

Согласно ГУП на с. Куклиш, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Виолета Донева, Васил Димкин и Валентина Терзиева.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7516/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089, 3090 и 3897 КО Куклиш

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089, 3090 и 3897 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7517/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

434.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3089, 3090 и
3897 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3089, 3090 и 3897 КО Куклиш, во сопственост на лицето Валентина Терзиева од Струмица.

Согласно ГУП на с. Куклиш, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Виолета Донева, Васил Димкин и Валентина Терзиева (КП бр. 3089), Република Македонија – корисник 33 Кукла (КП бр. 3090) и Република Македонија – корисник Води (КП бр. 3897).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-7517/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-394 од 2011 год.)

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш (УП бр. 16-394 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7518/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

435.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3089 КО Куклиш
(УП бр. 16-394 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот

објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3089 КО Куклиш, во сопственост на лицето Васил Димкин од Струмица.

Согласно ГУП на с. Куклиш, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Виолета Донева, Васил Димкин, Валентина Терзиева.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7518/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (УП бр. 16-1571 од 2011 год.)

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (УП бр. 16-1571 од 2011 год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7519/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

436.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (УП бр. 16-1571 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7779 КО Струмица, во сопственост на лицето Кољо Илиев од Струмица.

Согласно ГУП на град Струмица, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7519/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (УП бр. 16-761 од 2011 год.)

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7779 КО Струмица (УП бр. 16-761 од 2011

год.), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7520/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

437.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13 и 109/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7779 КО
Струмица (УП бр. 16-761 од 2011 год.)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7779 КО Струмица, во сопственост на лицето Љубен Трајков од Струмица.

Согласно ГУП на град Струмица, објектот се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7520/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2014/2015 година во зимски услови

1. Се објавува Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2014/2015 година во зимски услови, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7521/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

438.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08 80/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

П р о г р а м а
за одржување на улиците во град
Струмица, како и локалните патишта во
Општина Струмица за 2014/2015 година
во зимски услови

1. Општ дел

Согласно член 1, 2 и 12 од Законот за јавна чистота „Службен весник на Република Македонија“ бр 111/200880/12), се носи Програма за зимско одржување.

Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот на одржување на улиците во гр. Струмица, како и општински патишта во општина

Струмица, опфатени со Основниот урбанистички план, во зимски услови во сезоната 2014/2015 година.

Програмата има за цел да предвидат активности за ефикасно организирање и функционирање на сите правни и физички лица, преку :

- определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација; и
- определување на потребните финансиски средства.

2.Организациона поставеност на учесниците

Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.

2.1. Сектор за комунални работи и урбанизам, при општина Струмица:

- Изготвува Програма;
- организира зимска служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината, Општинскиот штаб за заштита и спасување и Дирекцијата за заштита и спасување да ја вклучи механизацијата на ГП кога ЈПКД “Комуналец” не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и обврските на учесниците.

2.2. ЈПКД “Комуналец” Струмица:

- реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;

- Општина Струмица набавува, а ЈПКД “Комуналец” обезбедува чување и складирање како и растурање на сол и песок и други материјали;
- ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови;
- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на голомразнатицата од коловозните површини;
- ја оспособува атмосферската канализација - шахти и сливници за прифаќање на вишокот од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и механизацијата секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилата и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

2.3.Други учесници

2.3.1.Градежна оператива

Механизацијата на градежните претпријатија ги ангажира општина Струмица. Механизацијата на градежните претпријатија ја сочинуваат: 2 грејдера; 8 утоварачи; 1 камиони со плуг, 1 трактор со плуг и 9 камиони за носење на снег до местата определени за депонирање на снег. По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се врши според плановите - шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните патишта. Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води Секторот за комунални работи и урбанизам при општина Струмица - Одделението за комунални работи преку задолжените лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи.

Во зимската служба покрај ЈПКД “Комуналец” при пообемни врнежи на повик на Дирекцијата за заштита и спасување се ангажираат следните градежни претпријатија :

- АДИНГ “Градба” со еден грејдер за локални патишта;

- “Национал” со еден грејдер за локални патишта, еден утоварач и еден кипер за градот,
- ГП “Пелагонија” со два кипера за градот и еден утоварач;
- “Жикол” Струмица со еден утоварач и еден кипер;
- “Габро—Томе Тренчев” Струмица со еден утоварач и еден кипер;
- “Кипо “ Струмица со еден утоварач и еден кипер;
- “Џови – Компани” со два кипери и еден утоварач;
- “Клико –Градба “со еден утоварач и еден кипер.

2.3.2. СВР - Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.

2.3.3. ЈПКД “Комуналец” – “Чистота” и “Градско зеленило”

- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите и тротоарите;
- го расчистува снегот од поважните стази во гробиштата и пред капелата;
- контрола врз работата на “Комуналец”- “Чистота” врши Одделението за инспекциски работи при Општина Струмица.

2.3.4. ЈПКД “Комуналец”- Канализација со изградба:

- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на канализација во куќи;
- контрола врз работата на “Комуналец”- Водовод и канализација врши Одделението за инспекциски работи при Општина Струмица .

2.3.5. “Електро - Струмица” ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електро-инсталации и објекти.

2.3.6.Македонски телекомуникации ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталации и телефонски говорници.

2.3.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински пумпи, паркиралишта и слично, преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простории.

2.3.8.Претпријатијата, училиштата, заедниците и граѓаните - сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупвачите на станбените објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите-птеките и природните места пред своите станбени објекти.

Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.

3.Обем на одржување

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:

- густината на населеноста на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти.

Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 37.850 (м²) и нивното расчистување се одвива по приоритетна листа.

4. Приоритетна листа за зимско одржување на улиците во градот и локалните патишта во општина Струмица

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во гр. Струмица во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на водата во сливниците од атмосферската канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се поделени во 4 приоритетни групи на одржување.

I. Приоритет

Во I-ва приоритетна група спаѓаат сите природно - влезни улици во градот, централните улици со голем интензитет на сообраќајот, улици кои го поврзуваат административниот центар. Управата за внатрешни работи, амбулатно-поликлиничките установи и автобуската станица.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот и Општината.

Тоа се булеварите и улиците:

1. Ул. "Ленинова".....	2 x 1200 = 2.400 м'
2. Бул. "Маршал Тито".....	2 x 400 = 800 м'
3. Бул. "Гоце Делчев"	2 x 600 = 1.200 м'
4. ул. "Балканска".....	500 м'
5. ул. "Маршал Тито".....	3.250 м'
6. ул. "Дим. Влахов".....	250 м'
7. ул. "Младинска".....	2.250 м'
8. ул. "Братство Единство".....	700 м'
9. ул. "Панче Пешев".....	750 м'
10. ул. "Сандо Масев".....	200 м'
11. ул. "Невена Стојкова".....	230 м'
12. ул. "Вера Циривири-Трена"	300 м'
13. ул. "Стив Наумов".....	700 м'
14. ул. "Дрварска".....	300 м'
15. ул. "24-ти Октомври".....	300 м'
16. ул. "Гоце Делчев"	200 м'
17. ул. "5-ти Ноември"	600 м'

18. "Елка Јанкова"	350 м'
19. "Спиро Захов" - од ул. "М. Тито" до Одделението за неврологија и Психијатрија.....	300 м'
20. "Ѓорѓи Василев".....	300 м'
21. "Благој Мучето"(рачно чистење)...	350 м'
22. ул. "Кирил и Методи".....	600 м'
23. ул. "Моша Пијаде" од пресекот на ул. "Невена Стојкова" до пресекот со ул. "Ванчо Китанов"	200 м'
26. ул. "22-ри Декември"	300 м'
27. ул. "Никола Тесла".....	250 м'
28. ул. "11-ти Октомври"	650 м'
29. ул. "Браќа Миладинови"	700 м'
30. ул. "Герас Цунев"	350 м'
31. ул. "4-ти Јули".....	200 м'
32. ул. "Орце Николов".....	200 м'
33. ул. "Ванчо Прке"	200 м'

Вкупно: 19.830 (м')

Во првата приоритетна група на одржување, спаѓа и одржувањето на плоштадот „Гоце Делчев“ во површина од 7200 (м²).

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и општинските патишта: Струмица - Просениково, Струмица - Гр. Балдовци, Струмица - Добрејци, во вкупна должина од 12,5 (км), како и Муртино - гробишта - Муртино, Муртино - Сачево, Сачево до Магистрален пат во вкупна должина од 5 (км).

Улица од крстосница (поранешен регионален пат Р — 608) - Завод за рехабилитација до објектот на Шумското стопанство во должина од 2.000 (м). во с. Банско, Костурино - Дорломбос од 9 (км). - Мемешли во должина од 2 (км). од регионален пат Р—1402 до училиштето во с. Габрово во должина од 500 (м).

Куклиш: од регионалниот пат до Основното училиште и регионалниот пат до црквата.

За нивно одржување Секторот за комунални работи и урбанизам, при општина Струмица некои од оперативите што имаат можност тоа да го реализираат.

II. Приоритет

Во II -приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со посебен интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поодделни реони на градот.

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот во градот може несметано да се одвива во сите правци и во сите реони на градот. Такви улици во градот се:

1.ул. "Ѓуро Салај".....	700 м'
2.ул."Моша Пијаде"	400 м'
3.ул."Ѓуро Ѓаковик".....	600 м'
4.ул."Дојранска".....	200 м'
5. ул.15-ти Мај".....	200 м'
6.ул."Кр.Република".....	2000 м'
7. ул."Ристоман Попчевски".....	400 м'
8.ул. "Дим.Цветинов".....	270 м'
9.ул."Боро Џони".....	200 м'
10.ул."Ристо Курчиев".....	250 м'
11.ул."Џенка Павлова".....	150 м'
12.ул."Ката Поцкова".....	550 м'
13.ул."1-ви Мај".....	370 м'
14. ул. "Бетовенова".....	500 м'

Вкупно: **6.790 (м')**

Улици во населени места:

Муртино:

Манушева Маала, Бансколиева Маала, Грозданова Маала и од Поштата до чешмата во Чифликот.

Габрово: Главната улица што води кон црквата.

Свидовица: Од Регионалниот пат до центарот на Свидовица.

III. Приоритет

Во овој приоритет спаѓаат улиците со помал интензитет на сообраќај. Се работи за собирни улици на блоковите. Покрај нив нема некои поважни објекти од административен, здравствен или јавен карактер. Такви улици се:

1. ул."Ванчо Китанов".....	500 м'
2. ул."Васил Сурчев".....	400 м'
3. ул."Жртви на фашизмот".....	320 м'
4. ул."Јанко Цветинов".....	400 м'
5. ул."Киро Минанов".....	100 м'
6. ул."Иљо Шопов".....	600 м'

7. ул."Борис Поп-Димитров".....	400 м'
8. ул."Широк Дол".....	300 м'
9. ул."Киро Абрашев".....	600 м'
10. ул."Пиринска".....	260 м'
11. ул."Дебарска".....	150 м'

Вкупно: **4.030 (м')**

IV. Приоритет

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива мошне слаб сообраќај и претставуваат кракови и џебови на улици од предходните три приоритети или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови.

V. Динамика и ниво на одржување

Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 (см) (прва состојба на готовност);

- состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на готовност).

Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на готовност го врши ЈПКД "Комуналец", а во втората состојба на готовност ЈПКД "Комуналец" со градежната оператива согласно договорените обврски.

Во првата состојба на готовност ЈПКД "Комуналец" со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Струмица. Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од моментот на почнување на снежните врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат оспособени за сообраќај и на двете коловозни линии.

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

Во втората состојба на готовност ЈПКД “Комуналец” заедно со градежните оперативи врши оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група, а потоа продолжува со другите две приоритетни листи и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна листа до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората и третата приоритетна листа.

**Механизација, опрема,
материјали и работна сила:**

ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА

Прва состојба на готовност:

Механизација и опрема:

1. ФАП - 13 со плуг ССР - 18 Рико. 1 број
2. Трактор со распрскувач на сол 2 броја
3. Утоварач ИЦБ 2 броја
4. Трактор со приколка 2 броја
5. ФАП - 13 без плуг 1 број

Работна рака:

1. Возачи 8
2. Работници за опслужување 3

**Втора состојба на готовност:
Механизација и оператива од**

ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА:

1. ФАП-13 со плуг ССР - 28 Рико”.. 1 бр.
2. Трактор со распрскувач на сол. 2 бр.
3. Утоварач ИЦБ 2 бр.
4. Трактор со приколка 2 бр.
5. ФАП - 13 без плуг 1 бр.

АДИНГ “ГРАДБА”:

1. Грејдер 1 број

“НАЦИОНАЛ”:

1. Утоварач..... 1 број
2. Камсион кипер 1 број
3. грејдер..... 1 број

ГП “ПЕЛАГОНИЈА”

1. Кипери 2 броја
2. Утоварач..... 1 број

“ЖИКОЛ”

1. Утоварач..... 1 број
2. Кипер..... 1 број

“ГАБРО”:

1. Утоварач..... 1 број
2. Кипер..... 1 број

“ КИПО “

1. Кипер..... 1 број
2. Утоварач..... 1 број

“ЏОВИ – КОМПАНИ”

1. Утоварач 1 број
2. Кипери 2 броја

“Клико-Градба”

1. Утоварач ИЦБ 1 број
2. Кипер..... 1 број

Работна рака:

Работната рака ја обезбедува ЈПКД “Комуналец” и тоа:

- раководител 1 работник;
- раководител на смена 1 работник;
- работници за припрема на сол..... 3 работника.

VI. Локација за депонирање на снегот е коритото на реката Струмица и тоа:

1. Покрај мостот на патот Струмица - Просениково; и
2. Покрај мостот на патот Дабиле – Петралинци

VII. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на зимската служба:

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се вршат од средствата предвидени во Буџетот на општина Струмица.

За реализацијана оваа Програма потребно е да се обезбедат 740.000 денари и тоа:

- За набавка на индустриска сол пакувана во вреки..... 240.000 ден.
- Средства за ангажирање механизација и работна рака..... 500.000 ден.

VIII. Извршување на Програмата и надзор

Активностите за одржување на сообраќајниците во зимски услови ги реализира ЈПКД “Комуналец” Струмица и други градежни оперативи по Оперативниот план направен од Секторот за комунални работи и урбанизам - Одделение за комунални работи при општина Струмица со Дирекцијата за заштита и спасување.

За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината да склучи договори со оперативата оспособена за одржување на локални патишта.

Надзор врз извршувањата врши надлежниот комунален орган за комунални работи при општината и комуналниот инспектор.

IX. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7521/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

1. Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7522/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

439.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица” бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Програма
за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на општина Струмица за 2014 година („Службен гласник на општина Струмица” бр. 23/13, 1/14, 2/14, 8/14, 11/14 и 13/14), се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

Во табелата:

- По реден број 22 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
23	ДУП за дел од Блок бр. 22 УЕ 9, со граничен опфат: -по осовина на ул.„Маршал Тито“; -по осовина на ул. „Младинска“; -по осовина на ул. „Ристоман Попчевски“; и -на југ со пешачка улица планирана по ДУП	Самофинансирање

440.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7522/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица

1. Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7523/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

Врз основа на член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04 и 89/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Програма за дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица

1. Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности во Општина Струмица со спомен-обележја во општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 22/12) се дополнува:

I. во глава:

Настани и личности што ќе се одбележат:

со став 4:

1. Спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал

II. Во глава:

Податоци за личностите и настаните за кои се предлага подигање на спомен-обележје

Со став 4:

Спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал

Скулптурата во форма на дрво изработена од рециклиран железен материјал, претставува авангардно, атрактивно уметничко дело со јасна еколошка порака за зачувување на животната средина.

Изработката на уметнички дела од отпаден материјал е се попопуларна и поставувањето на скулптура од рециклиран отпад, ќе придонесе за зголемување на свеста на граѓаните за важноста на здравата животна средина и одговорноста за нејзина заштита, како и за зголемување на туристичката понуда на градот.

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7523/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за одложување на донесување Одлука за определување локација за поставување на спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал

1. Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за определување локација за поставување на спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 31.10.2014 година.

Бр. 08-7524/2 Општина Струмица
31.10.2014 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

441.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 31.10.2014 година, донесе

Заклучок

за одложување на донесување Одлука за определување локација за поставување на спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал

1. Се одложува донесувањето на Одлука за определување локација за поставување на спомен – обележје - скулптура на дрво од рециклиран железен материјал.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7524/1 Совет на општина Струмица
31.10.2014 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.